



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 4 април 1981
Скопје
Број 11
Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

102.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НОВ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БРОЈ 20/77 И 27/78)

Се прогласува Законот за изменување на Законот за материјално обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник на СРМ“ број 20/77 и 27/78),

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година.

Бр. 08-758
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НОВ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БРОЈ 20/77 И 27/78)

Член 1

Во Законот за материјално обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник на СРМ“ број 20/77 и 27/78), член 19 став 1 се менува и гласи:

„Постојаното материјално обезбедување определено со овој закон, секоја година задолжително се усогласува со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

103.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за наградата „Климент Охридски“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година.

Бр. 08-759
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Член 1

Во Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“ број 36/77), член 2 се менува и гласи:

„Наградата се доделува на:

— поединец — за особено значајни резултати во унапредувањето на воспитно-образовниот систем, педагошката теорија и практика, организирање на дејноста на воспитно-образовните организации;

— поединец — за долгогодишни особено значајни резултати во развојот и унапредувањето на културно-просветната дејност, организирање на дејноста на организациите од областа на културата, културно-уметничките манифестации и културните самодejности;

— поединец или група автори — за стручно-теоретски трудови од особено значење за унапредување на воспитно-образовната или културно-просветната дејност и

— организации на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници и здруженија (организации) — за долгогодишни особено значајни резултати во воспитно-образовната или културно-просветната дејност“.

Член 2

Во член 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Во една година наградата може да се додели најмногу на шест поединци или група автори и на три организации“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

104.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за наградата „Мито Хацивасилев — Јасмин“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година.

Бр. 08-760
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА НАГРАДАТА „МИТО ХАЧИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

Член 1

Во Законот за наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ број 32/68 и 31/74) член 1 се менува и гласи:

„Во знак на секавање на починатиот теоретичар, публицист, журналист и претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Мито Хаџивасилев — Јасмин, а со цел да се стимулира научното творештво во областа на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, публицистичката и журналистичката дејност и да се оддаде највисоко општествено признание на таквата дејност, во Социјалистичка Република Македонија се установува награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ (наградата)“.

Член 2

Во член 2 по зборовите „областа на“ се додаваат зборовите „научното творештво во политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување“.

Член 3

Во член 4 став 2 зборот „две“ се заменува со зборот „три“.

Член 4

Во член 5 став 3 по зборовите „од редот на“ се додаваат зборовите „научните работници“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

105.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за воените инвалиди, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година.

Бр. 08-757
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Член 1

Во Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ број 29/73, 45/74 и 42/77), член 49 се менува и гласи:

„(1) Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионалната рехабилитација определени со овој закон секоја година задолжително се усогласуваат со порастот на просечните номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката.“

(2) Одлука за усогласување на инвалидските принадлежности во смисла на став 1 од овој член донесува Извршниот совет“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

106.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година.

Бр. 08-756
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИ- ТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Член 1

Во Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76 и 25/79), во член 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Висината на цивилната инвалиднина се усогласува секоја година со порастот на просечните номинални лични доходи на сите вработени остварени во претходната година во Републиката“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

107.

Врз основа на член 2 од Законот за унапредување на ликовната уметност („Службен лист на СФРЈ“ број 35/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, поради истек на мандатот:

Борис Петковски и
Љубомир Белогаски.

За членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се избираат:

Боро Митричевски, академски вајар и
Пеце Видимче, академски сликар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-762

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

108.

Врз основа на член 4 од Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, поради истек на мандатот:

— Претседателот
Бошко Станковски.

— Членовите:

Томе Арсовски,
Владо Милчин,
Иљами Емин,
д-р Петру Јанура,
Љупчо Копровски,
Киро Роглев,
м-р Јаков Лазаревски,
Перо Мазев,
д-р Саво Миронски,
Петар Хади Бошков,
Фимчо Муратовски,
Борче Наумовски,
д-р Галаба Паликрушева,

Методија Петровски,
д-р Христо Андонов,
Шукри Рамо,
д-р Синиша Спасов,
Трајко Стаматовски,
д-р Сејфедин Сулејмани и
д-р Никола Узунев.

Во Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се именуваат:

— Претседател

д-р Александар Донеv, член на Претседателството на РК на ССРМ.

— Членови:

д-р Васил Гучев, вонреден професор на Факултетот за физика во Скопје,

Соња Абаџиева-Димитрова, директор на Музејот на современата уметност во Скопје,

Ристо Стефановски, директор на Драмскиот театар во Скопје,

д-р Велимир Брезовски, научен советник во Институтот за национална историја во Скопје,

м-р инж. арх. Георги Константиновски, вонреден професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,

Драгослав Ортаков, вонреден професор на Факултетот за музичка уметност,

д-р Тодор Џунов, редовен професор на Правниот факултет,

м-р Икмет Кривца, член на Извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија,

д-р Јован Стојановски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

д-р Александар Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје,

Христо Стамболиев, редовен професор на Технолошкиот факултет во Скопје,

д-р Вулнет Старова, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

Глигор Чемерски, академски сликар од Скопје,

д-р Јордан Шокаровски, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Скопје,

инж. Трајко Апостоловски, генерален директор на Сложената организација ДИК „Треска“ — Скопје,

Киро Поповски, член на Претседателството на ССМ,

ген. мајор Миле Арнаудовски, републички секретар за народна одбрана,

Емин Салих, член на Претседателството на РК на ССРМ,

м-р Катарина Ношпалова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Ѓорѓи Василевски, филмски критичар од Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-763

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

109.

Врз основа на член 4 од Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, поради истек на мандатот:

— Претседателот

Будимка Романо.

Членовите:

Киро Давидовски,

Јован Бошњачки,

Павлина Василева,

Благоја Димовски,

Вукосава Донева,

Перо Илиевски,

Љутви Марку,

Ванчо Михајловски,

Тихо Најдовски,

Оливера Николова,

Абдула Османи,

Алексо Палазов,

Абдулхак Сали,

м-р Андон Симовски,

Јован Стрезовски,

Ленче Тасева,

Киро Тасковски,

д-р Лилјана Тодорова,

Крсте Ангеловски и

Панде Ташковски.

Во Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

— Претседател

д-р Александар Димевски, професор на Биолошкиот факултет во Скопје.

Членови:

Душка Бојановска, директор на ОУ „Браќа Рибар“ — Скопје,

Љубе Миленковски, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје,

Садо Хаме, член на Претседателството на РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

Никола Младеновски, директор на РО „Просветно дело“ Скопје,

м-р Ремзи Несини, виши предавач на Филолошкиот факултет во Скопје,

Предраг Пенушлиски, секретар на СИЗ за култура на град Скопје,

Васил Тоциновски, уредник на РТВ — Скопје,

Драган Топчиовски, секретар на Културно-просветната заедница на Македонија,

Добре Давидовски, професор во Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово,

Лилјана Крстеска, директор на Економското училиште „Јовче Тесличков“ — Титов Велес,

Кирил Кулески, директор на Работничкиот универзитет во Прилеп,

Нове Јоновски, претседател на Општинскиот совет на ССМ — Битола,

Дафинче Ристевски, директор на Работничкиот универзитет во Охрид,

Стојан Ристоски, професор на ЦОУ „Тоде Хаџитефов“ — Кавадарци,

м-р Панче Кироски, професор на Педагошката академија во Штип,

Енвер Билјани, професор во Гимназијата „Панче Поповски“ во Гостивар,

инж. Ванчо Иванов, вработен во Електромашинскиот училишен центар „Никола Тесла“ — Скопје,

Никола Лазаревски, директор на Машинско-металургискиот училишен центар „Панче Арсов“ при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Мира Сотировска, директор на Предучилишната детска установа „Тафталиџе“ Скопје и

Киро Тасковски, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Крива Паланка.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-764

26 март 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

110.

Врз основа на член 3 од Законот за наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ број 32/68 и 31/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАѢИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Мито ХаѢивасилев — Јасмин“, поради истек на мандатот:

— Претседателот

Ружа Бак.

— Членовите:

Ариф Аго,

РеѢеп Златку,

Милчо Балеvски,

Драги Милошевски,

Симо Ивановски,

Дрита Бошковска-Карахасан,

Драгољуб Лазов,

Ристо Најденоvски,

Јован Поповски и

д-р Георги Старделов.

Во Одборот за доделување на наградата „Мито ХаѢивасилев Јасмин“ се именуваат:

— Претседател

д-р Боро Мокров, публицист во пензија.

— Членови:

д-р Илија Јосифовски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

Јордан Радевски, професор во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски-Марко“ — Скопје,

Милчо Балеvски, помошник на републичкиот секретар за информации,

Мира Јанковска, уредник во РТВ — Скопје,
м-р Петре Георгиевски, уредник на Списанието
за општествени прашања „Погледи“ — Скопје.

Јован Павловски, уредник на весникот „Нова
Македонија“ Скопје,

Горѓи Тоновски, директор и главен одговорен
уредник на „Битолски весник“ — Битола,

Реџеп Златку, главен и одговорен уредник на
весникот „Флака е влазеримит“ — Скопје,

Ајша Каја, уредник на детско списание во ре-
дакцијата „Бирлик“ — Скопје и

Јордан Тасевски, главен и одговорен уредник
на весникот на ДИК „Треска“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-765

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

111.

Врз основа на член 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија
на одделни седници на Соборот на здружениот труд
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26
март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ- НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот
центар за општествени науки во Скопје, поради ис-
тек на мандатот:

д-р Коста Балабанов,
Горѓи Давков,
Рифат Јуршит,
Ванчо Лакалски,
Драган Михајловски,
Жамила Колономос,
Цветко Цветковски,
Тахир Шакири и
Светлана Шопова.

Се именуваат претставници на општествената
заедница во Советот на Универзитетскиот центар
за општествени науки во Скопје:

Кирил Алексовски, делегат во Сојузниот собор
на Собранието на СФРЈ,

Илија Зафировски, уредник на весникот „Труд-
беник“ — Скопје,

Раде Гогов, член на Претседателството на РК
на ССРМ,

Димче Димитриевски, член на Претседателство-
то на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Ма-
кедонија,

Милутин Николовски, извршен секретар на
Комитетот на Општинската конференција на СКМ
„Центар“ — Скопје,

Емин Илјами, директор на Театарот на народ-
ностите — Скопје,

Дрита Карахасан-Бошковска, новинар во РТВ
— Скопје,

Вера Маџиќ, професор во Гимназијата „Нико-
ла Карев“ во Скопје и

Мирче Томовски, член на Претседателството на
Градскиот комитет на СКМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-766

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

112.

Врз основа на член 50 од Законот за здрав-
ството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија,
на одделни седници на Соборот на здружениот труд
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26
март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ- НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕ- ХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Заводот за медицин-
ска рехабилитација на СР Македонија, поради ис-
тек на мандатот:

Владимир Димовски,
д-р Георги Теодосиевски,
Митре Инадевски,
д-р Кирил Ветеровски,
д-р Блаже Митровски и
Јулијана Јендровска.

Се именуваат претставници на општествената
заедница во Советот на Заводот за медицинска ре-
хабилитација на СР Македонија:

д-р Никола Боичевски, специјалист по интер-
ни болести во поликлиниката „Букурешт“ —
Скопје,

Некие Кадриу, вработен во детската градинка
„Братство-единство“ во Скопје,

Катерина Василева, вработена во Заводот за
рехабилитација на деца со оштетен вид — Скопје,

Сали Сали, вработен во ЗДИШ „Треска“ —
Скопје,

Драган Аврамовски, делегат во Соборот на
здружениот труд на Собранието на СРМ и

Ристо Бислимовски, секретар на Комисијата за
воени инвалиди на СЗБ од НОВ на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-767

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

113.

Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ број 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, поради истек на мандатот:

инж. Николина Каева,
Ибраим Даутовски,
Чедо Георгиев и
Марица Банде.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството:

Раде Јурхар, управник на средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сеник“ — Скопје,
д-р Елка Димитриева, научен соработник на Економскиот факултет во Скопје и

Афродита Мемединовска, член на Конференцијата за општествена активност на жените, вработена во Архивот на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-768
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.	Мито Мицајков, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с.р.

114.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести — Демир Хисар, поради истек на мандатот:

Вангел Муловски,
Цветко Лалчевски,
Живко Гурчиновски и
д-р Круме Соколовски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести — Демир Хисар:

д-р Благоја Симоновски, невропсихијатар во Медицинскиот центар во Битола,
Златан Најдовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Акиф Врангала, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ и

Кире Стојановски, КВ работник во ДИК „Црн бор“ — Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-769
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.	Мито Мицајков, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с.р.

115.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје, поради истек на мандатот:

Јово Камберски.

Се именува претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје:

Горан Стефановски, асистент на Филолошкиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-770
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.	Мито Мицајков, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с.р.

116.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на работната организација Земјоделски факултет во Скопје, поради истек на мандатот:

инж. Митровски Стојан.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Земјоделски факултет во Скопје:

инж. Коциќ Крсто, директор на Основната организација на кооперанти во Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-771
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

117.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп, поради истек на мандатот:

Сlobодан Костовски,
Јулијана Атанасова и
Сотир Ѓорѓиоски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп:

Илија Неловски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Охрид,

Васко Павловски, дипл. економист, вработен во ООЗТ „Универзал“ — Крушево и

Тоде Аврамовски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Дебар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-772
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

118.

Врз основа на член 12 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ број 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТИТЕ НА ООЗТ „ИСКРАНА“ И ООЗТ „СМЕСТУВАЊЕ“ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР“ — СКОПЈЕ

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ „Искрана“ — Скопје:
— Славко Божиновски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ „Центар“ — Скопје.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ „Сместување“ — Скопје:

— Владо Тимоски, стручен соработник во Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-773
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

119.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија во Скопје, поради истек на мандатот:

д-р Љупчо Јачовски,
д-р Душан Сандевски,
Марсел Кајтази,
Алекса Тренчевски и
Сулејман Шакири.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија во Скопје:

д-р Борис Јамаковски, асистент на Медицинскиот факултет во Скопје,

Ангел Андонов, управник на ООЗТ Машинско одржување при Топилницата за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес,

Асан Асан, вработен во Медицинскиот центар — Тетово,

Исуф Ајрулахи, ВКВ работник во РО „Комуналец“ — Скопје и

Бождар Коруневски, вработен во ООЗТ Сталена волна — „Стакларница“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-797

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

120.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА С. ЈАСЕНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново — Титов Велес, поради истек на мандатот:

Драгослав Бошковиќ,
Симеон Ивановски,
Пандорка Клифова,
д-р Бошко Методијев,
Милка Николова,
Трајко Таблоски и
Бошко Ников.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново — Титов Велес:

Нада Ончева, вработена во Медицинскиот центар — Титов Велес,
д-р Параскева Манчева, вработена во Медицинскиот центар — Кавадарци,
Куљуси Хајрулау, извршен секретар на Општинската конференција на СКМ — Куманово,
д-р Стојанчо Јанков, вработен во Медицинскиот центар во Неготино,

Кемал Мусли, член на Советот на Републиката, Војо Котевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Вангел Мулоски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-775

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

121.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид, поради истек на мандатот:

Јане Ангеловски,
Мире Блажевски,
д-р Јован Јовановски,
д-р Љупчо Серафимов,
д-р Бухан Пашоли и
д-р Петар Илиевски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид:

Петар Тасевски, социјален работник, вработен во „Југотутун“ — Битола,

Баудин Велица, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
д-р Арсе Гошаревски, вработен во Медицинскиот центар — Ресен,

Кирил Апостолов, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Охрид,

Ристо Башуровски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Струга и д-р Стефан Ралев, вработен во Клиниката за ортопедија при Медицинскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-776

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

122.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје, поради истек на мандатот:

Хабил Веџети,
Михаило Ѓуровски,
Аврам Черепналковски,

д-р Бранко Стојанов,
Раде Атанасовски и
Александар Бошњаковски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје.

Борис Иванов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Никола Кондарко, секретар на Комисијата за претставки и поплаки при ЦК СКМ,

Нелко Џутевски, советник во Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

д-р Петко Георгиевски, вработен во Клиниката за уво, грло и нос,

Абедин Карјану, секретар за општествени дејности на Собранието на општина Тетово и

Мифтар Мифтари, вработен во ОХИС — ООЗТ „Малон“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-777

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаулов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

123.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје, поради истек на мандатот:

Живко Котларовски.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје:

Павле Петров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-778

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаулов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

124.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности од 29 јануари 1981 година со која за директор на Заводот е избран

Алојз Пипан, досегашен директор на Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-795

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаулов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

125.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје, поради истек на мандатот:

Божидар Пендовски,
Некие Кадриу,
д-р Зоге Бужаровски,
Кирил Трајковски и
Славка Каленикова.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје:

Живко Наумовски, раководител на стручна служба на Републичката заедница на вработувањето,

Јордан Тасев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Гиристана Јумеровска, член на Претседателството на РК на ССММ,

Марија Жарова, наставник во Централното основно училиште „Васил Главинов“ — Титов Велес и

Василе Поцев, педагог во Центарот за социјални работи на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-780
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

126.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје, поради истек на мандатот,

м-р Горе Михајловски.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје

Томе Георгиевски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-781
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

127.

Врз основа на член 24 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

Се именуваат претставници на општествената заедница во органот на управување на:

— ОЗТ Национален парк „Пелистер“

Дуле Михајло, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ,

Трајан Пецалевски, директор на ЗОИЛ — филијала Ресен и

Трајан Гошевски, член на Советот на Републиката.

— ОЗТ Национален парк „Маврово“

д-р Мифтар Курти, на работа во Медицинскиот центар во Гостивар,

инж. Јово Апостолски, секретар на СИЗ за вработување на општина Тетово и

д-р Митко Панов, редовен професор на Географскиот факултет во Скопје.

— ОЗТ Национален парк „Галичица“

д-р Слободан Поповски, вработен во Медицинскиот центар — Струга,

Горги Стојановски, директор на Центарот за социјална работа во Ресен и

д-р Милчо Точко, виш научен соработник во Хидробиолошкиот завод во Охрид.

— ОЗТ Национални паркови и ловишта

Павле Игновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Ристо Групче, научен соработник во Природо-научниот музеј на Македонија — Скопје и

инж. Југослав Тодоровски, секретар на Комитетот на Градската конференција на СКМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-782
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

128.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во Скопје, поради истек на мандатот:

Тосум Пахуми,

Хабил Беџети и

Стево Стровјановски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во Скопје:

д-р Милица Јованова, вработена во Медицинскиот центар — Титов Велес

Вангел Велјановски, директор на ООЗТ „Рударство“ при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и

Виктор Дуковски, директор на Работната заедница заеднички работи при ОХИС — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-783.

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

129.

Врз основа на член 13 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален рабоводен орган на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ:

Даница Анастасова, секретар на Соборот на општините на Собранието на СРМ и

Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-791

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

130.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје, поради истек на мандатот:

инж. Милан Глигоров,
инж. Васко Мукаетов,
Ангелко Николовски,
Владимир Котев и
Мито Буревски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје:

инж. Живко Минчев, директор на Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје,

инж. Стево Лазаревски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство,

инж. Бранко Станковски, директор на ООЗТ за стопанисување со шумите — Куманово,

инж. Бранислав Таневски, директор на РО за шумарство во ЗДИШ „Треска“ — Скопје и

Живко Стефановски, претседател на Координационото тело за пошумување — Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-785

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

131.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Ветеринарен институт во Скопје, поради истек на мандатот,

Бранко Симоновски.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Ветеринарен институт во Скопје,

Силјан Захариевски, ветеринарен лекар, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-786

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

132.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството во Скопје:

Димитар Прочков,
Будимир Иванов и
Трајан Николов.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството во Скопје:

Цемаил Абдулрешат, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Ристо Кусакатов, научен соработник во Економскиот институт во Скопје и

Живка Никовска, директор на служба во Стопанска банка — Здружена банка — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-787
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

133.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР И КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ И ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО СКОПЈЕ

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на колегијален рабоводен орган на РО Факултет за економски науки во Скопје:

Благоја Симеонов, член на Советот на Републиката и

Љупчо Исјановски, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје:

Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Азис Силјами, секретар за стопанство во Собранието на општина Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-788
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

134.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален рабоводен орган на Природонаучниот музеј на Македонија:

Зоран Стојановски, секретар за општествени дејности на Собранието на општина Карпош — Скопје и

Киро Буровски, извршен секретар на Претседателството на Градскиот комитет на СКМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-789
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

135.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален рабОВОДЕН орган на ООЗТ Клиника за хематологија:

инж. Владимир Христовски, претседател на Општинскиот совет на ССМ на општина Центар — Скопје и

Томе Трениевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-790

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

136.

Врз основа на член 10 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се именуваат претставници на општествената заедница во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија:

Методија Рикаловски, потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Василе Ристевски, секретар на Секретаријатот за прописи на Собранието на град Скопје и

Јосиф Милески, советник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-784

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

137.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ И ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на:

— ООЗТ Филозофски факултет во Скопје
Владо Поповски, член на Претседателството на РК на ССРМ и

Мирко Апостолски, секретар на Републичката самоуправа интересна заедница за насочено образование.

— ООЗТ Економски факултет во Скопје

Иван Митровски, секретар за стопанство на Собранието на град Скопје и

Владимир Борозанов, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Центар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-792

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

138.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување на колегијален рабОВОДЕН орган на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје:

Перо А. Коробар, член на Советот на Републиката и

Ванчо Цветковски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-793

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

139.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Сложената организација Музеи на Македонија од 19 јануари 1981 година со која за директор на Сложената организација на здружениот труд Музеи на Македонија е избран
д-р Коста Балабанов, научен советник.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-794

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

140.

Врз основа на член 13 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работната заедница на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, поради истек на мандатот;

Нове Јоновски,
Златан Најдовски,
Димче Димитриевски,
Јегени Бесник и
д-р Љупчо Арнаудовски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Работната заедница на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности:

Ѓорѓи Спасов, асистент во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје,

Коста Петров, помошник на републичкиот секретар за труд,

Мислим Мислими, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Захарија Мицковска, вработена во Општа болница во Скопје и

Томе Тасев, ВКВ работник во ДИК „Треска“ — Кавадарци.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-779

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

141.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за наградата „25 Мај“ („Службен весник на СРМ“ број 16/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“

Се потврдува Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“, донесен од Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ на 14 јануари 1981 година.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-802

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

142.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за наградата „25 Мај“ („Службен весник на СРМ“ број 16/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“****I**

Висината на паричниот износ на наградата „25 Мај“ изнесува:

- на поединец или група автори 15.000,00 дин.
- на спортска екипа, организација или заедница 30.000,00 „

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-803

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

143.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што го донесоа работниците на

ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје на референдумот одржан на 7 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-755

26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

144.

Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 од Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“ број 33/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ**

— Се разрешува од должноста делегат во Собранието на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини Ане Арсов, поради заминување на нова должност.

— За делегат во Собранието на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини се избира Јездимир Богдански, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-799

26 март 1981 година
Скопје

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

145.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП**

— За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Надица Калевска,
Душанка Радуловска,
Зорка Божиновска и
Никола Попов, судии на Окружен суд во Скопје.

— За судија на Окружен суд во Битола се избира

Симоновски Михаило, судија на Окружен суд во Битола.

— За судија на Окружен суд во Штип се избира

Василев Димитар, судија на Окружен суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-800
26 март 1981 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с.р.

146.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76 и 30/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ

За заменик јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје се именува

Лазаровска-Стојановиќ Вера, заменик окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-801
26 март 1981 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с.р.

147.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За заменик републички секретар за народна одбрана се именува

Зеленковски Иван, полковник на ЈНА.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-798
26 март 1981 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с.р.

148.

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Јордан Сребренов, избран во делегатската единица Кочани I.

II

На делегатот Јордан Сребренов му престанува мандатот од денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-818
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.

149.

Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Симеон Ивановски, избран во делегатската единица Делчево.

II

На делегатот Симеон Ивановски му престанува мандатот од денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-820
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.

150.

Врз основа на член 21 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТСКАТА ФУНКЦИЈА

I

Согласно со член 19 точка 5 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, му престанува мандатот на делегатот Жарко Комановиќ, избран во делегатската единица Битола.

II

Мандатот на делегатот Жарко Комановиќ му престанува од денот на донесувањето на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-819
26 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.

151.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на годините („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1981 ГОД.

I

Со оваа програма се утврдуваат средства за пошумување на годините во 1981 година, нивните корисници, мерките што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

II

Средствата за пошумување на годините се утврдуваат во износ од најмалку 80,0 милиони динари и тоа по следните основи:

- една третина од вишоците од каматите на Народната банка на Македонија;
- 40,0 милиони динари од средствата на Републиката.

III

Корисници на средствата за пошумување на годините можат да бидат општините и заинтересираните организации на здружениот труд.

IV

Средствата за пошумување на годините ќе се користат за учество во садење, одгледување и чување на шумските насади на годините, за заштита од растителни болести и штетници, за производство на садници, за учество во изградба на патишта во објекти за пошумување, за научно применувачки мерки во пошумувањето и заштитата на насадите и семенарството, за набавка на механизација за пошумување и одгледување на насади, како и за трошоци за работењето на Советот за пошумување на годините и тоа во следните износи:

— учество во садење на нови шумски насади на 10.000 ха	16.600.000,00 дин.
— учество во одгледување и чување на шумските насади подигнати на годините во претходните години	30.000.000,00 дин.
— учество за изградба на патишта во пошумени објекти	1.200.000,00 дин.
— производство на садници	30.000.000,00 дин.
— набавка на механизација	1.600.000,00 дин.
— научно-применувачки мерки за пошумување, заштита и семенарство	400.000,00 дин.
— друго	200.000,00 дин.
ВКУПНО:	80.000.000,00 дин.

Распоредот на средствата од одделните намени од претходниот став на корисници ќе ги врши Советот за пошумување на годините, а врз основа на програми за пошумување што ги донесуваат корисниците на средствата и извршените работи.

V

Средствата за пошумување на годините се даваат на корисниците без обврска на враќање.

Средствата за садење на нови шумски насади, за одгледување и чување на шумските насади подигнати на годините во претходните години и за изградба на патишта можат да се користат под услов ако корисниците на средствата обезбедат сопствено учество најмалку 50% од вкупниот износ на пресметковната вредност на работите.

Од овие средства се обезбедува производството на садници за пошумување на општествени и индивидуални површини на голини без учество, односно без надомест.

VI

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-813
26 март 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с.р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с.р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с.р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с.р.

152.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 18 март 1981 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА КАКО САМОУПРАВНА И ОСНОВНА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ЗАЕДНИЦА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 април и 25 јуни 1980 година, ги разгледа и ги усвои материјалите „Развојот на општината како самоуправна и основна општествено-политичка заедница и меѓуопштинската соработка“, „Актуелни прашања од остварувањето на односите меѓу општините и Републиката“ и „Самоуправната нормативна дејност на општините“.

Имајќи ги предвид состојбите изнесени во материјалите и расправите водени во работните тела на Собранието и неговите собори, како и ставовите и мислењата на Претседателството на СРМ и Секцијата за општествено-политички систем и развој на делегатските односи на Републиката конференција на ССРМ, Собранието на СРМ констатира дека:

Во остварувањето на концептот на општината, определен со Уставот од 1974 година и со идејно-политичките определби содржани во документите на Десеттиот и Единаесеттиот конгрес на СКЈ и на Шесттиот и Седмиот конгрес на СКМ, во основа се постигнати позитивни резултати во развојот на самоуправните односи во организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници. Се одвиваа обемни и разновидни активности за остварување на Уставот во сите области и на сите нивоа на општественото организирање. Во онаа мерка во која уставните промени се непосредно се остваруваа во практиката, особено во базичните клетки на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, а посебно во здружениот труд, станува се повидлива новата физиономија на општината како самоуправна заедница на работните луѓе и граѓаните и како нивна основна општествено-политичка заедница.

Меѓутоа, и покрај видните постигања на овој план, изградувањето на општината врз новите уставни основи е мошне сложен и се уште недовршен процес поради што се потребни натамошни синхронизирани напори од сите организирани субјективни сили за доградувањето и практичното остварување на уставната концепција на општината.

Основна претпоставка за самоуправната преобразба на општината е работниците во здружениот труд да овладеат со доходот, како и со работите и средствата на општествената репродукција. Меѓутоа, тие се уште не овладеале целосно со доходот и репродукцијата ниту во своите основни организации. Нивното влијание врз одлучувањето за употреба на средствата што се издвојуваат од доходот за задоволување на заедничките и општите општествени потреби (во самоуправните интересни заедници, во месните заедници и преку буџетот на општината) или се здружуваат со средствата на други основни организации (во банки, во фондови за заеднички резерви и др.) е се уште недоволно.

Самоуправното планирање во општината како целина, е исто така, суштествен фактор за остварувањето на општината како заедница на работните луѓе и граѓаните и нивните самоуправни организации и заедници во кои врз самоуправни основи ги задоволуваат своите заеднички потреби од значење за животот и работата. На овој план и покрај остварените почетни резултати, системот на самоуправното планирање се уште целосно не е доведен во функција на овладувањето на работните луѓе, со вкупниот општествено-економски, социјален и просторен развој на општините. Основен проблем е во се уште недоволно развиениот систем на самоуправното спогодување и општественото договарање што се гледа пред се, во тоа што плановите на општините не се во доволна мера израз на усогласените самоуправни интереси и потреби на организациите на здружениот труд и на другите организации и заедници. Освен тоа, планирањето се уште се остварува ненавремено и нецелосно, со отсуство на реалните биланси на средствата што се неопходни за урамнотежување на потребите со материјалните можности на здружениот труд.

Во сферата на политичкото одлучување постигнати се значајни резултати особено на планот на изградбата на институционалните претпоставки за учество на работните луѓе и граѓаните во одлучувањето со општествените работи во општината. Меѓутоа, во функционирањето на механизмите и органите на општината се уште повеќе се изразуваат елементи на власт во реалните општествени односи.

Влијанието на работните луѓе и граѓаните врз креирањето на политиката и развојот на општината е сè повидливо што е резултат на воспоставувањето на делегатскиот систем и на позицијата

што работните луѓе и граѓаните ја имаат како во здружениот труд, така и во месната заедница и во општината. Меѓутоа, процесите на развојот на месните заедници се уште се одвиваат еднострано со доминантна свртеност кон разрешувањето само на одделни, пред сè, комунални прашања за сметка на што се запоставени другите прашања од значење за самоуправниот развој на месните заедници и на општината.

Во областите каде што се формирани и каде што функционираат самоуправните интересни заедници се постигнуваат и определени резултати, особено на планот на создавање организационо-институционални и други претпоставки за остварување на слободната размена на трудот. Меѓутоа, во значајни пунктови од самоуправното интересно организирање одделни витални функции од работата на самоуправните интересни заедници се одвиваат доста бавно. Практиката покажува дека во изминатиот период во работењето на самоуправните интересни заедници ѝ не се постигнати очекуваните суштински трансформации на односите во здружениот труд, на општествените дејности и меѓу него и материјалното производство. Место да претставуваат место за договор и спогодба, самоуправните интересни заедници неретко се изразуваат како дистрибутери на средства, со што битно не се менуваат старите односи и управувањето од името на здружениот труд.

Остварувањето на уставниот концепт на општината се карактеризира и со битни промени во развивањето, збогатувањето и продлабочувањето на меѓусебните односи во општините. Во остварувањето на овие односи во основа се тргнуваше од потребите што работните луѓе и граѓаните ги задоволуваат во општините, при што се повеќе доаѓаше до израз меѓузависноста на општините и нивната насоченост кон заедничко ангажирање и соработка во остварувањето на одделни потреби и интереси на здружениот труд како од областа на стопанството така и од општествените дејности. Но и покрај позитивните резултати што се постигнати на овој план, присутни се бројни проблеми, тешкотии и слабости што го забавуваат изградувањето на квалитативно новите односи во оваа сфера. Соработката се уште се карактеризира со недоволна организираност, неизграденост на формите за потрајна и посестрана соработка, недоволно иницијативност и ангажираност на работните луѓе во самоуправните организации и заедници и на другите субјекти во општината, како и недоволна насоченост од страна на Сабранието на СРМ и другите органи и организации во општината. Заради ова, соработката во поголем дел општини добива претежно манифестационен карактер и тоа во доменот на соработката меѓу општествено-политичките организации, а недоволно во сферата на здружениот труд.

Во остварувањето на правата и должностите на општината во сите домени на општествениот живот, прашањето на нормативната дејност зазема мошне важно место. Тргувајќи од фактот дека прописите и другите општи акти во општината треба да бидат резултат на постојана демократска комуникација, соработка и консултација на сите самоуправни субјекти и фактори, во нормативната дејност на општината сè уште не е изразен нивниот активен однос. Присутна е недоволна вклученост на работните луѓе и граѓаните во уредувањето на општествените односи во општините, а преку неа и уредувањето на општествените односи во пошироките општествено-политички заедници.

Исто така, досегашната практика покажува дека преовладува уредување на општествените односи врз законски овластувања, при што беше стеснуван просторот за афирмација и развој на самоуправната нормативна функција на општината.

Остварувањето на односите меѓу општините и Републиката, се исто така, битна претпоставка за остварување на уставниот концепт на општината. И во оваа сфера постигнати се позитивни резултати меѓутоа, сè уште има големи простори, услови и можности за нивно покомплексно и поуспешно градење. Во усогласувањето на заедничките интереси и цели недоволно се применуваат новите самоуправни методи и облици на договарање меѓу општините и Републиката. И покрај тоа што делегатскиот начин на конституирање на Собранието на СРМ дава широки можности и услови за што поголемо учество на општините во утврдувањето на политиката на Републиката, во практиката сè уште недоволно се чувствува влијанието на општините во изградувањето на републичкото законодавство. Присутна е и недоволна вклученост на Собранијата на општините во набележување на прашања за програмите за работа на соборите на Собранието на СРМ.

Тргувајќи од горните констатации, Собрание на Социјалистичка Република Македонија препорачува:

1. Основен предуслов за подоследно остварување на општината како самоуправни заедница на работните луѓе и граѓаните е натамошното јакнење на материјалната база и остварувањето на самоуправните односи на организациите на здружениот труд со здружување на трудот и средствата врз доходовни односи, месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници.

2. Заради подоследно остварување на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи во општината, потребно е во наредниот период да се обезбеди што подоследно остварување на системот на општественото планирање и тоа на сите нивоа и во сите области на општествено-економскиот и социјалниот развој на општината. За таа цел општествената акција мора да биде насочена особено кон прашањата за доследно реализирање на концептот на самоуправното планирање со оглед на тоа што без него не само што настануваат неусогласености и застои во развојот на општината, туку претставува и почва за јакнење на тенденциите на групното сопствеништво и техно-бирокаратско однесување во управувањето со општините. Затоа, субјективните сили во општината мораат поенергично да се ангажираат:

- вистинскиот субјект на планирањето да стане секој работен човек во општината;

- општествениот план на општината да претставува вистински реален инструмент на усогласувањето на сите области на заедничкиот живот и работа и потребите со можностите за нивно задоволување;

- општественото планирање да се остварува како битен елемент на економската и општествената стабилизација при што општината во рамките, на своите права и обврски ќе се изразува како главен фактор во следењето, насочувањето и остварувањето на политиката на цените и снабдувањето;

- Републичкиот општествен план да овозможува побрзо јакнење на улогата и влијанието на општината во планирањето на општествената и материјалната репродукција.

3. За подоследно остварување на социјалната политика потребно е плановите на социјалниот развој на општината да се развиваат, пред сè, и низ програмите и плановите на основните самоуправни организации и заедници со што тие секогаш ќе можат да претставуваат реална и трајна основа не само за остварувањето на утврдените планови на општината туку и за новите плански предвидувања и конкретни планирања за интегралниот социјален и економски развој на општината. За таа цел во иднина е потребно социјалната политика многу повеќе да се остварува со подолгорочно планира-

ње и врз новите критериуми, засновани врз начелата на доходот и на социјалистичката солидарност.

4. Општината ќе може се повеќе да се остварува како социјалистичка самоуправни заедница само ако напоредно со промените во општествено-економските односи се обезбедува работничко-класниот карактер, демократизацијата и отвореноста на целината на политичките односи во општината низ кои се создаваат услови за остварување на правата и слободите на работните луѓе и граѓаните и нивно фактичко одлучување за заедничките интереси и сите други прашања на животот и работата во општината. Во таа смисла доследното остварување и развивање на делегатскиот систем во сите области и облици на општественото организирање и одлучување во општината, во што посебна улога и одговорност имаат општествено-политичките организации, поефикасното дејствување на сите институции на политичкиот систем и побрзото приспособување на нивната работа на потребите на делегатскиот систем на одлучувањето во општината, имаат решавачко значење за развојот на целината на нашиот општествено-политички систем.

Натамошното доизградување на новите односи во општината претпоставува постојана и позасилена битка против технобирокаратските, партикуларистичките и други анти-самоуправни појави и тенденции, при што е потребно да се унапредува колективната работа и да се засилува заедничката одговорност на членовите на сите колегијални органи во општината и да не се запоставува личната одговорност на секој член за успешното извршување на задачите на тие органи.

Во согласност со овие задачи треба да се унапредуваат постојните и да се создаваат нови демократски форми за координација, соработка и обединување на активностите на сите општествени субјекти во општината.

Во наредниот период, потребно е делегациите да воспостават постојани и трајни односи со самоуправните организации и заедници што ги образувале. Исто така, неопходна е тесна поврзаност со самоуправните органи, политичките структури и стручните служби во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Од посебно значење, е органите на власта и органите и организациите преку кои работните луѓе и граѓаните ги остваруваат поголемиот дел од своите самоуправни права, интереси и должности, да бидат што поблиску до нив, да се лоцираат во сите региони, а не само во центарот на општината.

Значаен придонес во поопштествувањето на одлучувањето во општината можат да дадат општествените совети кои како демократски тела, конституирани врз делегатски принцип, треба да овозможат општествена координација и консултирање на сите решавачки фактори на самоуправната општествена структура, ангажирање на творечките општествени сили и организирана општествена помош во припремањето на предлози на решенија по кои одлуки носат делегатските собранија и другите органи на управување во општината.

5. Понатамошното изградување и целосното остварување на уставната концепција на општината во голема мера е условено и со развојот на месните заедници како самоуправни заедници, како што и развојот на месната заедница е условен од развојот и остварувањето на општината како самоуправни заедница. Заради тоа потребно е месната заедница се повеќе да се развива како самоуправни заедница на живеење во која работните луѓе и граѓаните непосредно ги решаваат и остваруваат своите интереси и потреби. Особено треба да се создаваат и развиваат соодветните форми на самоуправни организирање и одлучување. Овие

процеси треба да се остваруваат согласно со насоките на Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за натамошниот развој на месните заедници.

6. Слободното изразување на различните интереси и нивното демократско усогласување, непосредно и по пат на самоуправни интересни заедници е битен фактор за понатамошна демократизација и остварување на уставната концепција на општината како самоуправна заедница.

Работните луѓе во основните организации на здружениот труд и месните заедници се повеќе мора да станат решавачки субјект како во утврдувањето на заедничките потреби и интереси во областа на општествените дејности, така и во одлучувањето за издвојување и здружување на средства за овие потреби. Исто така, работните луѓе во основните организации на здружениот труд од општествените дејности непосредно и во рамките на самоуправните интересни заедници треба да стекнат таква општествена положба која ќе им овозможи да станат субјект во стекнувањето на доход и остварувањето на слободната размена на трудот. На тој начин се повеќе треба да се надминува состојбата општествените дејности да имаат статус на „финансирани“ дејности што објективно ги доведува работните луѓе од овие дејности во пасивна положба.

Затоа, самоуправните интересни заедници се повеќе треба да се развиваат како место за договарање и спогодување на давателите и корисниците на услуги или производи, односно на здружилите на средствата, за доследно остварување на слободната размена на трудот и со натамошна разработка на начелата на солидарност и заемност согласно со Препораката на Собранието на СРМ за натамошно унапредување на самоуправното интересно здружување и Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за слободната размена на трудот во општествените дејности. Конкретен чекор кон реализирањето на оваа задача претставува образувањето на основни заедници и единици на самоуправните интересни заедници.

7. Во развојот на општината потребно е и понатаму да се создаваат услови, можности и да се преземаат активности и мерки процесот на натамошното јакнење, развивање и поопштествување на општинародната одбрана и општествената самозаштита, уште повеќе да се развива и изградува како интегрален дел на општествено-политичкиот систем на социјалистичкото самоуправно општество.

8. За натамошно унапредување и збогатување на меѓуопштинската соработка треба да се избегнуваат крутите институционализирани облици, создавајќи притоа услови за сестрана конкретна и содржајна соработка во сите области од општествено-економскиот и политичкиот живот врз основа на заеднички согледаните интереси и потреби. Особено треба да се интензивираат процесите на здружување на трудот и средствата врз самоуправни доходовни односи, надминувајќи ги сфаќањата и појавите за монополска и нерамноправна позиција, појавите на локализам и затворање, тенденции за прелевање на доходот и сл.

Во меѓуопштинската соработка треба да се тргнува и од потребите за поуспешен и рамномерен развој на Републиката, како и рационалност и економичност на инвестициите и надминување на појавите на нивно дуплирање, поттикнување на процесите за подоследна поделба на трудот меѓу одделни дејности, поадекватно планирање на заедничките зафати и поголема одговорност во нивното извршување, надминување на појавите на непланско и некоординирано образование на кадри, интензивирање на заеднички ангажирања во областа на вработувањето, изградба на објекти од општествен стандард, туризмот, водоснабдувањето, мелiorациите, шумарството, градежништвото, сообраќајот, електростопанството и др. Формите на меѓуопштинската соработка во областа на образованието, културата, здравството и социјалната политика, тре-

ба и натаму да се збогатуваат заради задоволување на заедничките интереси и потреби.

При организирањето на заедничките органи, организации и служби на управата треба поголема заедничка грижа и напори за отстранување на присутните слабости, унапредувајќи ја нивната работа, решавањето на кадровските прашања, заедничкото финансирање на тие органи и сл. Во таа смисла и остварувањето на соработката меѓу собранијата на општините и нивните органи, органите на управата и правосудните органи би требало да се зголеми како по обем, така и по содржина во согласност со интересите и потребите на работните луѓе и граѓаните од општините.

9. Со оглед на улогата на самоуправната нормативна дејност на општината во развојот на општествено-економските, самоуправните и политичките односи во општината, во иднина на оваа дејност потребно е да и се посвети посебно внимание од аспект на остварувањето на нејзините со Уставот определени рамки, оставајќи притоа пошироки простори на самоуправно нормативно уредување на односите во општината. Со законите со кои се утврдуваат општите начела потребно е да се обезбеди единственост и конзистентност на системот не нарушувајќи ја самостојноста на различните правни субјекти во општеството.

Во остварувањето на нормативната функција на општината, собранието на општината многу повеќе треба да се афирмира како орган на општественото самоуправување, донесувајќи се повеќе акти на општествено-политичко насочување, а пред се препораки, Собранието на општината исто така, ќе треба се повеќе да го поттикнува самоуправното спогодување и општествено договарање, со утврдување обврски за самоуправните организации и заедници да спроведат постапка за самоуправно спогодување и општествено договарање.

Притоа, потребно е да се обезбеди доследна примена на уставните начела и одредби за рамноправно учество на собранијата на самоуправните интересни заедници.

Во процесот на иницирањето и подготовката за донесувањето на прописите потребен е поангажиран однос на делегатската база, пошироко отварање на извршните совети, органите на управата и стручните служби кои самоуправните организации и заедници и другите општествени субјекти, како и поголема соработка и користење на услугите на стручните и научните организации.

Самоуправните спогодби и општествените договори како нови облици на самоуправното уредување на општествените односи во општината треба да претставуваат се повеќе доминантен облик и начин на уредувањето на односите и утврдувањето на заедничката политика. Покрај потребата од конкретни стручни и научни анализи за состојбите и тенденциите што постојат во оваа сфера ќе треба да се посвети особено внимание за посуштинско вклучување на сите субјекти што учествуваат во спогодувањето и договарањето, да се отстрани едноличност и стереотипност на уредувањето со овие акти, да се зголеми и конкретизира општествената одговорност на учесниците во нивното спроведување. Со цел да се проширува просторот за примена на овие самоуправни институти, потребно е да се води перманентна грижа при секое донесување на општинските одлуки и другите акти, секогаш да се преоценува дали тие прашања не треба да се уредуваат преку самоуправно спогодување и општествено договарање.

Општината преку својата нормативна дејност, во односите спрема самоуправната нормативна дејност на самоуправните организации и заедници треба да создава услови работните луѓе пред се самоуправно да ги уредуваат своите внатрешни односи, меѓусебните односи и обврски, како и организацијата на работата. Кога пак таа, со прописи уредува одделни односи за самоуправните организации и заедници секогаш треба да настојува исти-

те да имаат карактер на диспозитивни норми со што ќе се овозможи да дојде до израз специфичноста на секоја одделна самоуправна организација и заедница, без притоа, да се повреди единството на правниот систем.

10. За подоследно оживотворување на самоуправните социјалистички односи во наредниот период, потребно е се повеќе да се остварува надзорот над законитоста на општите акти на самоуправните организации и заедници од страна на собранијата на општините.

11. За натамошното унапредување на односите меѓу општините и Републиката потребно е со договорот за основи на општествените планови на што поефикасен и самоуправен начин да се обезбеди усогласување на тековите на општествената репродукција и самоуправно и доходовно поврзување меѓу организациите на здружениот труд во општината, Републиката, пошироката југословенска заедница.

Во наредниот период потребно е да се обезбеди позабрзан развој на сите краишта во Републиката, а во рамките на тоа да се обезбеди побрз развој на стопански недоволно развиените краишта, ридско-планинските и пограничните подрачја што во еден континуитет треба да обезбеди смалување на разликите меѓу развиените и недоволно развиените краишта. Заради реализација на политиката за рамномерен и усогласен развој на целата територија на општината потребно е да се изнајдат и соодветни мерки за таквиот развој со дисперзија на стопанските потенцијали и развој на малото стопанство.

Комплексот на прашањата од сферата на даночната политиката и политиката на придонесите и другите зафаќања од организациите на здружениот труд и граѓаните, потребно е да се стават во функција на побрзиот општествено-економски развој на општините и Републиката во целина.

Во натамошниот развој на општината како самоуправна и основна општествено-политичка заедница е од особено значење остварувањето на политиката за рамноправност на народите, народностите и етничките групи. Притоа потребно е и понатаму да се создаваат услови за употреба на јазиците и писмата на народите и народностите за школување на мајчин јазик и развивање на нивната култура и творештво.

Развојот на општествените дејности се повеќе треба да се остварува во тесна соработка и координација на општините, самоуправните интересни заедници и Републиката особено при остварувањето на инвестиционите активности во областа на образованието, културата, здравството и реализацијата на одделните програми од нестопански дејности од општ интерес. Притоа, потребно е поголема усогласеност и синхронизираност во делувањето на соодветните општински и републички самоуправни интересни заедници.

Собранијата на општините и нивните органи треба што непосредно и поактивно да се вклучат во набележувањето на прашања за програмите за работа на соборите на Собранието на СРМ, како основен предуслов за нивно реално учество во конципирањето на прашањата по кои треба да се расправа на седниците на соборите и на Собранието на СРМ

Исто така, потребно е да се интензивира соработката меѓу републичките и општинските органи на управата преку почесто доставување на материјали за запознавање со состојбите во соодветните области, со цел за заемномагање во решавањето на тие состојби. Прашањето на меѓусебното информирање на собранијата на општините и Собранието на СРМ и нивните органи како значаен елемент во остварувањето на севкупните односи меѓу општините и Републиката треба да се согледа покомплексно и да се воспостави таков систем на информирање што ќе одговара на современиот развој на социјалистичката самоуправна демократија и на самоуправните односи во целина.

12. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го следи извршувањето на оваа програма и редовно да го информира Собранието за нејзиното реализирање.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-749

18 март 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слџободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

153.

Врз основа на член 4 и 28 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, број 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА ЕВЛАЗРИМИ“ И „БИРЛИК“

1. Постојаните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака евлазримски“ и „Бирлик“ можат да се зголемат, така што новите цени да изнесуваат, и тоа:

— „Нова Македонија“	7,00 динари
— „Флака евлазримски“	5,00 динари
— „Бирлик“	5,00 динари

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за одредување на максималните цени за весниците „Нова Македонија“, „Флака евлазримски“ и „Бирлик“ („Службен весник на СРМ“, број 19/80).

3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-563/1

2 април 1981 година

Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

154.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77) и член 9 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80) се вршат следниве измени на средствата за посебни намени:

1. во раздел 67 — Средства за финансирање на потребите на другите општествено-политички заедници, во позицијата 588 — Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата, износот 3.741.000.000 се заменува со износот 3.667.400.000.

2. Во раздел 68 — Средства за компензации, премии, регреси и за пополнување на стоките резерви, во позицијата 623 — компензации на цената во железничкиот сообраќај, на струјата од термоелектраните во Републикава, на жичарниците и на лебот, износот 440.000.000 се заменува со износот 513.600.000.

Член 2

Измените од член 1 на оваа одлука во билансниот дел на Републичкиот буџет за 1981 година ќе ги спроведе Републичкиот секретаријат за финансии при изготвувањето на завршната сметка на Републичкиот буџет за 1981 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-749/1

2 април 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

155.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Координационен одбор за ОЗТ кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОЗТ КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИ ПРОМЕТ

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Координациониот одбор за ОЗТ кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет поради заминување на нова должност на Димитар Шешовски.

II. За член на Координациониот одбор за ОЗТ кои вршат работи од надворешно-трговскиот промет се именува — Сокол Симовски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на град Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-376/1

11 февруари 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

156.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 февруари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на личните доходи, донесен од работниците на Централното осумгодишно училиште „Братство-един-

ство“ во Дебар со референдум одржан на 21 декември 1977 година, во делот со кој во аконтацијата на личниот доход на наставниците им се определени бодови по основот квалитет.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното осумгодишно училиште „Братство-единство“ во Дебар, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на членот 40 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според ваводите во предлогот, членот 40 од правилникот во означениот дел бил противуставен и незаконит затоа што во аконтацијата на личниот доход различно го вреднувал основот квалитет на трудот на учителите и наставниците по предметна настава кои биле со различен степен на стручна подготовка иако вршеле исти работи и работни задачи.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во оспорениот дел на членот 40 од правилникот на наставниците по предметна настава по основот квалитет им се определени 300 бода, додека на учителите по предметна настава по истиот основ им се определени 240 бода.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Придонесот на работникот во работата, пак, согласно ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид меѓу другото, и квалитетот на остварените резултати на трудот.

Судов смета дека вреднувањето на трудот на работникот по основот квалитет во аконтацијата на неговиот личен доход, а тоа значи однапред, не е во согласност со Уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата затоа што квалитетот на остварените резултати од трудот може да се оцени по извршените работи односно работни задачи, а тоа значи во реализираниот труд на работникот.

Со оглед на тоа што со членот 40 од правилникот, во неговиот оспорен дел, вреднувањето на трудот на наставниците и учителите кои изведуваат предметна настава по основот квалитет е извршено во претпоставениот, а не во реализираниот труд на овие две категории наставници, Судов смета дека тој не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 90/80

19 февруари 1981 година

Скопје

Го заменува претседателот
Судија

на Уставниот суд на Македонија,
Боро Доганџиски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

122.

Врз основа на член 349, став 1 од Законот за здружениот труд, Собранието на Републиката заедница на културата на Македонија, по разгледување и усвојување на Елаборатот — Информацијата за општествената и економска оправданост за основање на работна организација „Македонија-концерт“, на својата седница одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ“

Член 1

Се основа Работната организација за презентирање на културните вредности и постигања на ООЗТ од областа на културата, на самостојните уметници, аматерските културно-уметнички друштва и други организации, во Републиката, земјата и странство, како и прифаќање и организирање на културните и забавни настапи на ООЗТ од областа на културата, на самостојни уметници, ансамбли и други групи од другите републики и покраини и странство.

Член 2

Основач на Работната организација е Републиката заедница на културата на Македонија.

Член 3

Фирмата под која ќе работи Работната организација гласи: Работна организација за презентирање на културните вредности „Македонија-концерт“ со самостојна одговорност.

Член 4

Седиштето на работната организација „Македонија-концерт“ е во Скопје.

Член 5

Основна дејност на работната организација „Македонија-концерт“ е:

— координирање, насочување и реализирање репертоарните програми на организации, заедници и друштва од областа на културата;

— определување услови, мерила и критериуми за презентирање на културните вредности и постигања на наши уметници и ансамбли и други организации во Републиката, надвор од Републиката и во странство;

— утврдување основни мерила и критериуми за прифаќање и организирање на културни и забавни настапи во Републиката на одделни уметници, ансамбли и други групи од другите републики — покраините и од странство;

— заеднички настапувања и соработка со други сродни институции или организации во земјата или од странство заради реализирање на договорена заедничка меѓурејубличка и меѓународна соработка;

— организирање усовршувањето на кадрите во областа на културата, во согласност со договорената кадровска политика и донесените програми;

— учество во стручното реализирање на договорениот масовен настап на културните вредности и постигања на македонската култура во рамките на договорената културна соработка и размена вон Републиката и во странство;

— учествува во стручното реализирање на програмите на културните манифестации во Републиката, и

— други работи а кои дополнително ќе се договорат во согласност со програмската ориентација и статутот.

Член 6

Дејноста на работната организација „Македонија-концерт“ може да се менува без согласност на основачот — Републиката заедница на културата на Македонија.

Член 7

За основање и почеток на работата на работната организација „Македонија-концерт“ се обезбедуваат неповратни средства во висина од 1.000.000,00 динари, кои да се префрлат на жиро сметка на работната организација „Македонија-концерт“, по уписот на основањето во судскиот регистар и отворањето на жиро сметката во Службата на општественото книговодство.

Член 8

Основачот — Републиката заедница на културата на Македонија одговара за обврските на работната организација „Македонија-концерт“ во основање во висина на средствата одредени со оваа одлука.

Член 9

За привремен работоводен орган, (кој ќе ги врши подготвителните дејствија до уписот на конституирањето на Работната организација во судскиот регистар) се одредува Тома Леов, сметано од 1. II. 1981 година

Привремениот работоводен орган на работната организација „Македонија-концерт“ во основање ги води работите и склучува договори, презема други правни дејствија во врска со нејзиното основање, одговара за законитоста на работата во Работната организација, одлучува за засновање на работниот однос на работниците, во согласност со Советот на Работната организација во основање и врши и други работи што ќе му ги довери Основачот.

Член 10

Републиката заедница на културата, како орган на управување во работната организација „Македонија-концерт“ во основање, одредува Совет во состав од три члена и тоа: Никола Атанасов, Александар Џамбазов и Дарко Дамевски, кои заедно со привремениот работоводен орган ќе ги врши овластувањата определени со Законот за здружен труд.

Член 11

Работната организација „Македонија-концерт“ во основање ќе истапува со усогласени ставови помеѓу привремениот работоводен орган и Советот на Работната организација во основање и придржувајќи се кон основната дејност утврдена со член 5.

Член 12

Самоуправните општи акти што ги донесува Работната организација во основање подлежат на претходна согласност од Основачот — Република заедница на културата.

Член 13

Работната организација „Македонија-концерт“ во основање дејноста заради која е основана ќе ја остварува во рамките на програмата што Основачот ќе ја одобри.

Член 14

Заради остварувањето на посебниот интерес што го има Основачот, по уписот на конституирањето на Работната организација во судскиот регистар, Основачот ќе делегира најмногу три члена во самоуправните органи на Работната организација.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-3344
26 декември 1980 година
Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

123.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 27 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1981 година се определува во висина од 7,10% од бруто личниот доход и другите примања.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што ѝ претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник — за работниците кои не оствариле личен доход од претходната година.

Основицата од претходниот став во текот на година се применува како аконтација.

По завршната сметка, утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за лицата пријавени кај заедницата за вработување кои примаат паричен надоместок на име привремено безработни лица, како и за лицата уживатели на пензија се определува во висина од 11,70% од нето примањата.

За лицата пријавени кај заедницата за вработување, основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и други општи акти на Општинската заедница основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа по стапка, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25%, приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип;

— 75%, приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 7

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 8

Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, со статут и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-18/4

27 февруари 1981 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

124.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 16 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од катастарскиот доход за здравственото осигурување на земјоделците и паушалниот износ на домаќинствата без сопствена земја за 1981 година.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат по стапка од 7,50% на катастарскиот доход, во која се содржани: 4,0% за задолжителни видови на здравствена заштита и 3,5% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата;

2. осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја (катастарски доход), а таква обработуваат под закуп или наем и се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат по домаќинство 850,00 динари годишно, од кои 450,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 400,00 динари за правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/3

16 јануари 1981 година

Свети Николо

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

125.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 198 во врска со член 132 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николо, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николо, на заедничката седница на трите собора, одржана на 16 јануари 1981 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Обврзниците на придонесот за здравствено осигурување определени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ и тоа:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време (чл. 13 став 1 точка 6 од Законот) — 115,00 динари;

2. учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец (член 13 став 1 точка 7 од Законот) — 98,00 динари;

3. на лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвоеничка обука — логорување и лицата поипацнати на територијалните единици, лицата поипацнати на цивилната заштита за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 84,00 динари;

4. учениците во средните училишта и студентите во вишните и високите школи, факултетите и уметничките академии, за време на практичната работа во врска со наставата, за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 5 од Законот) — 84,00 динари.

Член 2

За лицата кои привремено ќе останат вон работен однос и кои во одредениот рок утврден според Законот за заедниците за вработување ќе се пријават во Заедницата за вработување врз основа на што имаат право на материјално обезбедување и здравствена заштита придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа:

— по 8,10% на основицата на бруто износот односно 12,05% на нето износот што служи за материјално обезбедување.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита по престанокот на материјалното обезбедување претставува износот исплатен на име паричен надоместок за привремената невработеност, а за лицата со завршено средно, више или високо образование кои во рокот утврден според Законот за заедниците за вработување се пријават во Заедницата за вработување претставува гарантираниот личен доход во Републиката кој би служел како основица за пресметување на материјалното обезбедување. Од придонесот утврден со членот 2 став 1 алинеја 1 на оваа одлука Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Свети Николо ќе издвојува 1% од бруто односно 1,85% од нето, за изградба и опремување на здравствениот дом — Свети Николо.

Член 3

Посебен придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 155,00 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02/2

16 јануари 1981 година

Свети Николо

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

126.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3, член 26 од Законот за самоуправните интереси на заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николо, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегати — корисници на услугите — работници и Соборот на делегати — даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 16 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

а) Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 8,10% од бруто личниот доход во која се содржи:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 2,80%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,30%;

— стапката на придонесот за изградба и опремување на Здравствениот дом од 1,00%;

б) За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во нето личен доход, стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 12,05% од нето основницата во која се содржи;

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 4,00%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 6,20%;

— стапката на придонесот за изградба и опремување на Здравствениот дом од 1,85%.

Член 2

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе се задолжува придонесот од член 1 став 1 алинеја 3, став 2 алинеја 3 да го издвојува на посебна жиро сметка. Тие средства исклучиво ќе бидат користени за изградба и опрема на Здравствениот дом — Свети Николе.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај повреда при работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,4% во 1981 година и тоа:

— за организациите на здружен труд што се опфатени со Упатството во Номенклатурата од 1 заклучно со 8, како основница за пресметување на придонесот ќе служи остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— за организациите што се опфатени со Номенклатурата 9 и 0, како основница за пресметување на тој придонес ќе служи бруто личниот доход и другите примања.

Член 4

Основницата и стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај повреда на работа и професионално заболување за работите кои се вршат по основ на договор за дело се утврдуваат:

— основницата за пресметување на придонесот и договорниот износ за извршената работа по договор за дело;

— висината на стапката на придонесот се утврдува на 0,5% од основницата исплатена за работите по договор за дело.

Член 5

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува во висина од 20% од утврдената основница што се пресметува:

— просечниот личен доход на работниците на матичната организација исплатен во годината што ѝ претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година како основница се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основните од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се пресметуваат зголемени со просекот на зголемиот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплатата на придонесите од здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основниците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1981 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/1

30 декември 1980 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исплата на долг по тужбата на тужителот ШИК „Јелаќ“ од Тетово, против тужената Петковик (Вукадиновиќ) Снежана од Тетово, ул. „Браќа Симоски“ број 31, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Петковик Снежана од Тетово, ул. „Браќа Симоски“ бр. 31, а сега со непознато место на живеење, да се јави во судот, достави адреса или определи полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/80.
(16)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба на недвижен имот по предлогот на предлагачот Ѓорѓевски Трипун од Тетово, ул. „Браќа Симоски“ бр. 33, против противниците: Милка Ѓорѓевска и други од село Доброште.

Се повикува противничката Милка Ѓорѓевска од село Доброште, а сега со непознато место на живеење во САД да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 348/80.
(17)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Кај Општинскиот суд во Струмица се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Ристо Прозданов од село Муртино, против тужениот Ѓорѓи Тасев од село Дабиле, сега во стран-

ство со непозната адреса. Вредност на спорот 61.500 динари.

Се повикува тужениот Ѓорѓи Тасев да се јави во овој суд или постави свој полномошник, а се дотогаш во постапката ќе го застапува привременниот застапник Делиовски Стојан, стручен соработник во Општинскиот суд — Струмица, и додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател на тужениот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 232/77. (15)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Општинскиот суд во Делчево по тужбата на тужителот Ѓорѓи Пешов од село Вирче против тужениот Алисаид Шаров од село Вирче, сега со непозната адреса на живеење во СР Германија, по основ надомест на штета, вредност 30.000,00 динари, на тужениот Алисаид Шаров му постави привремен застапник и тоа дипломираниот правник Димитров Ванчо од Делчево, судски приправник при Општинскиот суд — Делчево, кој ќе ги застапува правата и интересите на тужениот Алисаид Шаров во постапката по овој спор сè до неговото конечно решавање, а во смисла на член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Делчево, П. бр. 423/77. (14)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 45 од 22. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-6-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки — Скопје, ООЗТ Технолошки факултет — Скопје, ул. „Рудар Бошковиќ“ бр. 16, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Владимир Стаменков, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Маткалева Милка, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 45/81. (30)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 5 од 15. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-448-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Берово.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересни заедници во областа на детската и социјалната заштита, чија дејност го опфаќа следното;

— ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на непосредната детска заштита;

— обезбедува средства за финансирање на непосредната детска заштита и управува со тие средства;

— учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата и опремувањето на установите за детска заштита на подрачјето на општината;

— утврдува единствени стандарди и нормативи за употреба и рационално користење на средствата за непосредна детска заштита;

— организира згрижување, подигање и воспитување на децата од предучилишната возраст;

— организира општествена исхрана на децата;

— организира одмор и рекреација на децата;

— ги утврдува и другите облици, содржината и обемот на непосредната заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (Ц.О.).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Пачемски Петар, секретар, кој со неограничени овластувања ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 5/79. (31)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 7 од 15. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-450-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето, Ц. О. — Берово.

Основни дејности:

140221 — самоуправни интересна заедница за станбена област, станбена изградба и изградба на деловни простории;

140225 — уредување на прадежно земјиште, улици и др.

Заедницата има неограничени овластувања во правниот промет со трети лица и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не се одговорни за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Брашнарска Васил, секретар на Заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 7/79. (32)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 4 од 15. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-447-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Ц. О. — Берово.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересни заедници во областа на детската и социјалната заштита, чија дејност го опфаќа следното:

— ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на социјалната заштита;

— учествува во финансирањето на издршката на лица со психофизички недостатоци, неспособни за рехабилитација сместени во установи за социјална заштита;

— ја обезбедува постојаната социјална помош;

— ја обезбедува повремениот социјална помош;

— учествува во изградбата, адаптацијата и опремувањето на установи за социјална заштита;

— врши и други работи определени со закон, општествени договори и самоуправни опогодби.

Заедницата има неограничени овластувања во правниот промет со трети лица и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не се одговорни за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Панчевски Петар, секретар, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/79. (33)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 2 од 15. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-445-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, Ц. О. — Берово.

Основни дејности: 140231 — 140232 — самоуправни интересна заедница од областа на образованието и науката; воспитно-образовна дејност од областа на основното образование и воспитување и интерес за развојот на насоченото образование и науката воопшто.

Заедницата има неограничени овластувања во правниот промет со трети лица и одговара со сите свои средства (Ц.О.).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не се одговорни за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Бубевски Стојан, секретар, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/79. (34)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 10 од 15. I. 1979 година, на регистарска вложка бр. П-453-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово со Ц.О.

Основни дејности: 14237 — Заедницата ја утврдува политиката за развој и унапредување на здравството; го планира развојот и средствата за задоволување на личните и заедничките потреби од областа на здравството, здружениот труд и средствата; остварување на слободната размена на трудот; ги утврдува правата од здравствената заштита и другите права во врска со заштитата на здравјето и начинот на остварувањето на тие права; обезбедува материјални и други услови за работа и развој на организациите на здружен труд од здравството и другите заеднички интереси.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите, а основачите не се одговорни за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Драги Гошевски, секретар, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 10/79. (36)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Свидетелство на име Низафет Реџеџи, с. Ларце, Тетово (5887)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Земри Рушити, с. Теново, Тетово. (5888)
- Работна книшка на име Томислав Петрушевски, ул. „Вардарска“, Тетово. (5889)
- Свидетелство на име Неџмедин Османи, с. Пирок, Тетово. (5890)
- Свидетелство на име Башким Ферзулаи, ул. „Г. Богданоски“ бр. 4, Гостивар. (5891)
- Свидетелство на име Шукри Ибиши, ул. „Г. Делчев“ бб, Гостивар. (5892)
- Свидетелство на име Катерина Митева, с. Мојанци, Кочани. (5893)
- Книшка на име Гордана Димитровска, с. Блавец, Винаца. (5894)
- Здравствена легитимација на име Ацо Ѓорѓиев, с. Глогои, Тетово. (5895)
- Здравствена легитимација на име Јана Соколова, ул. „В. Прке“ бр. 10, Винаца. (5896)
- Свидетелство на име Рамадан Исмаил, ул. „Б. Кидрич“, Гостивар. (5897)
- Ученичка книшка, издадена од Осмолетката „Кирил Пејчиновиќ“, Скопје на име Зоран Стојанов, Скопје. (5898)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Зоран Цветковски, Скопје. (5899)
- Свидетелство на име Зора Богеска, ул. „Ленин“ бр. 220, Прилеп. (5900)
- Здравствена легитимација на име Ружица Вељановска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5901)
- Здравствена легитимација на име Фросина Вељановска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5902)
- Здравствена легитимација на име Силвана Вељановска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5903)
- Здравствена легитимација на име Младенка Вељановска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5904)

- Свидетелство на име Лиле Младеновска, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 67, Куманово. (5905)
- Диплома на име Лиле Младеновска, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 67, Куманово. (5906)
- Работна книшка на име Добре Ивковски, ул. „Г. Петров“ бр. 554, Куманово. (5907)
- Тестови на име Милорад Илиевски, ул. „Нада Михајлова“ бр. 6, Куманово. (5908)
- Здравствена легитимација на име Љубица Илијевска, ул. „Г. Гаковик“ бр. 43, Куманово. (5909)
- Здравствена легитимација на име Заиде Адеми, с. Никуштак, Куманово. (5910)
- Здравствена легитимација на име Алију Лириџи, с. Ваксинце, Куманово. (5911)
- Свидетелство на име Слава Коруноска, с. Растеш, Македонски Брод. (5912)
- Лична карта на име Благој Христов, ул. „Сараевска“ бр. 8, Титов Велес. (5913)
- Свидетелство на име Фета Изаири, с. Боговиње, Тетово. (5914)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Даут Јашари, с. Лешница, Тетово. (5915)
- Здравствена легитимација на име Каил Бајрами, с. Цепчиште, Тетово. (5916)
- Работна книшка на име Миалими Девохил, с. Стримница, Тетово. (5917)
- Здравствена легитимација на име Реџо Неврија, ул. „Б. Миладинови“ бр. 364, Тетово. (5918)
- Лична карта на име Бошко Трпчевски, ул. „Г. Делчев“ бр. 64, Тетово. (5919)
- Возачка дозвола на име Амети Баџкар, ул. „Б. Миладинови“ бр. 109, Тетово. (5920)
- Сообраќајна дозвола на име Цветан Илишевски, с. С. Нерези, Скопје. (5921)
- Свидетелство на име Риза Ибрахими, ул. „Илинденска“ бр. 124, Тетово. (5922)
- Диплома на име Риза Ибрахими, ул. „Илинденска“ бр. 124, Тетово. (5923)
- Свидетелство на име Касами Абдулаким, ул. „О. Николов“ бр. 11, Тетово. (5924)
- Лична карта на име Шаини Јумни, с. Рогле, Тетово. (5925)
- Свидетелство на име Тодорка Стојаноска, с. Белвица, Гостивар. (5926)
- Свидетелство на име Јана Ристовска, с. Илиев, Делчево. (5927)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Муарем Мемедов, Скопје. (5928)
- Воена книшка, издадена во Пожаревац на име Љубомир Крстевски, Скопје. (5929)
- Свидетелство за IV одделение на име Орлан Мицески, с. Небрегово, Прилеп. (5930)
- Лична карта на име Ванка Матеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-а, Прилеп. (5931)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана Василеска, ул. „Октомвриска“ бр. 74, Прилеп. (5932)
- Здравствена легитимација на име Славица Бошковица, ул. „Крушевска Република“ бр. 4, Куманово. (5933)
- Диплома на име Џемаил Ибраими, с. Липково, Куманово. (5934)
- Здравствена легитимација на име Реџеџи Амле, с. Липково, Куманово. (5935)
- Здравствена легитимација на име Чедомир Ленковски, с. Мургаши, Куманово. (5936)
- Здравствена легитимација на име Миле Стојановиќ, с. Клечовце, Куманово. (5937)
- Здравствена легитимација на име Зиавере Биљали, ул. „Б. Кидрич“ бр. 47, Куманово. (5938)
- Здравствена легитимација на име Милихате Авдили, с. Ваксинце, Куманово. (5939)
- Работна книшка на име Бектеш Селмани, с. Лојане, Куманово. (5940)
- Пасош на име Инает Хусеини, с. Франгово, Струга. (5941)
- Работна книшка, издадена од Македонски Брод на име Синаноски Сенаија, с. Пласница, Македонски Брод. (5942)

Лична карта на име Даут Даути, ул. „108“ бр. 17, Тетово. (5943)

Свидетелства за III и IV година на име Ремзи Адеми, с. Каменеане, Тетово. (5944)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фериде Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5945)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сеадете Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5946)

Земјоделска здравствена легитимација на име Наџије Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5947)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ружди Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5948)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зиље Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5949)

Земјоделска здравствена легитимација на име Алит Бајрами, с. Новаке, Тетово. (5950)

Земјоделска здравствена легитимација на име Имер Алими, с. Г. Речица, Тетово. (5951)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-мешит Салихи, с. Слатино, Тетово. (5952)

Свидетелство за IV одделение на име Бафкер Хасани, с. Сенокос, Гостивар. (5953)

Свидетелство за VI одделение на име Афистика Асани, с. Жировница, Гостивар. (5954)

Свидетелство за V одделение на име Бафтијари Џумали, ул. „Б. Вељаноски“ — Гостивар. (5955)

Свидетелство на име Емрулаи Нафи, ул. „Ж. Брајковски“ б.б., Гостивар. (5956)

Свидетелство на име Љулзим Незири, Гостивар. (5957)

Свидетелство за VI одделение на име Бранко Атанасов, с. Пресека, Кочани. (5958)

Свидетелство за VIII одделение на име Виолета Соколова, с. Д. Подлог, Кочани. (5959)

Здравствена легитимација на име Роска Атанасова, ул. „А. Винички“ бр. 31, Внина. (5960)

Воена книшка, издадена од Ниш на име Нејази Муртезанов, Скопје. (5961)

Воена книшка, издадена од Љубљана на име Стое Миленковски, Скопје. (5962)

Работна книшка на име Виолета Нолевиќ, ул. „Г. Сугаре“ бр. 48, Битола. (5963)

Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан Џафероски, ул. „Тризла“ бр. 603, Прилеп. (5964)

Свидетелство за VIII одделение на име Лена Стоилкова, с. Лопатица, Прилеп. (5965)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Стефановска, Прилеп. (5966)

Здравствена легитимација на име Фатмир Ниџија, ул. „1“ бр. 14, Куманово. (5967)

Здравствена легитимација на име Валентина Ѓорѓиевска, ул. „С. Арсовски“ бр. 36, Куманово. (5968)

Здравствена легитимација на име Кове Ковевски, ул. „Планинска“ бр. 77, Кратово. (5969)

Здравствена легитимација на име Коца Ковевска, ул. „Планинска“ бр. 77, Кратово. (5970)

Воена книшка, издадена од Обреновац на име Рамадан Марина, Скопје. (5971)

Воена книшка, издадена во Белград на име Зоран Серафимов, Скопје. (5972)

Свидетелство за завршен испит 1957/58, издаден од Училиштето за стопанство „Никола Тесла“ во Скопје на име Иван Јадиковски, Скопје. (5973)

Свидетелство за III година гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Давидовска Јагода, ул. „Милан Лисица“ бр. 33, Куманово. (5974)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Наташа Лазаревска, Скопје. (5975)

Здравствена легитимација на име Славољуб Цветковиќ, Куманово. (5977)

Здравствена легитимација на име Марјан Алексовски, ул. „Биљановска“ бр. 2/4, Куманово. (5978)

Здравствена легитимација на име Сабрија Муштафова, ул. „Ужичка“ бр. 21, Куманово. (5979)

Здравствена легитимација на име Рамзија Муштафова, ул. „Ужичка“ бр. 21, Куманово. (5980)

Здравствена легитимација на име Светозар Стаменковски, с. Романовце, Куманово. (5981)

Здравствена легитимација на име Јелена Стојановска, с. Табановце, Куманово. (5982)

Здравствена легитимација на име Спасо Митковски, Кратово. (5983)

Здравствена легитимација на име Благоица Младеновска, с. Шлегово, Кратово. (5984)

Здравствена легитимација на име Аница Богданова, ул. „Планинска“ бр. 19, Кратово. (5985)

Свидетелство за III година гимназија на име Маријан Јовев, Титов Велес. (5987)

Свидетелство за IV одделение на име Злата Илиева, с. Ивановци, Титов Велес. (5988)

Свидетелство на име Сајко Милоески, с. Брвеница, Тетово. (5989)

Работна книшка на име Десанка Јовановска, с. Саракино, Тетово. (5990)

Свидетелство на име Мираљим Мустафаи, с. Требош, Тетово. (5991)

Свидетелство на име Биљгијаф Арифи, с. Пирок, Тетово. (5992)

Свидетелство на име Мобаип Имбеили, с. Пирок, Тетово. (5993)

Свидетелство на име Џеват Османи, с. Калиште, Тетово. (5994)

Воена книшка на име Асан Мамуд, с. Селце, Штип. (5995)

Воена книшка, издадена во Бјелина на име Наум Спировски, Скопје. (5996)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Руфат Руфат, Скопје. (5997)

Здравствена легитимација на име Иљка Ристеска, ул. „П. Котеска“ бр. 8, Прилеп. (5998)

Воена книшка на име Трајче Бабаноски, с. М. Коњаре, Прилеп. (5999)

Здравствена легитимација на име Зоран Илиевски, ул. „Ленинова“ бр. 33, Куманово. (6000)

Здравствена легитимација на име Виолета Тасиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (6001)

Здравствена легитимација на име Благоица Денковска, ул. „Т. Димков“ бр. 21, Куманово. (6002)

Здравствена легитимација на име Садат Мемши, ул. „Киро Фетак“ бр. 2-в, Куманово. (6003)

Здравствена легитимација на име Љубинка Спасовска, ул. „Н. Тесла“ бр. 119, Куманово. (6004)

Здравствена легитимација на име Биљана Вукановиќ, ул. „11 Ноември“ бр. 86-а, Куманово. (6005)

Здравствена легитимација на име Драгица Бојковска, Куманово. (6006)

Здравствена легитимација на име Јован Давчевиќ, с. Матејче, Куманово. (6007)

Здравствена легитимација на име Горан Спасовски, ул. „Ж. Јовановиќ“ IV/17 — Куманово. (6008)

Работна книшка на име Стоилко Лазаревски, ул. „В. Автевски“ бр. 6, Куманово. (6009)

Индекс бр. 21150 на име Веска Спасиќ, ул. „Живко Чало“ бр. 12, Куманово. (6010)

Здравствена легитимација на име Емрула Шакири, ул. „Б. Кидрич“ бр. 81-а, Куманово. (6011)

Здравствена легитимација на име Светлана Ѓорѓиевска, ул. „Чупино брдо“ бр. 18, Куманово. (6012)

Здравствена легитимација на име Атице Мустафи, ул. „Средорек“ бр. 41, Куманово. (6013)

Здравствена легитимација на име Елисавета Крстевска, ул. „Бр. Единство“ бр. 2, Куманово. (6014)

Здравствена легитимација на име Виолета Ангелова, с. Туралево, Кратово. (6015)

Воена книшка на име Александар Симјноски, с. Звечан, Македонски Брод. (6016)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Петар Поп-Арсов“ на име Борче Апостоловски, Титов Велес. (6017)

Свидетелство за IV одделение, на име Стојанка Ѓуровска, с. Нецилово. (6018)

- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Петар Поп Арсов“ на име Зоран Петрушевски, Титов Велес. (6019)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ „Васил Антевски“, на име Тодоровска Марионка. (6020)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сашо Гиновски, с. Мортолци, Титов Велес. (6031)
- Здравствена легитимација на име Агрон Вајрами, с. Рамнани, Тетово. (6022)
- Здравствена легитимација на име Авдиламит Шабани, с. Доброште, Тетово. (6023)
- Здравствена легитимација на име Кемаљ Реџеми, с. Доброште, Тетово. (6024)
- Воена книшка на име Ариф Ајети, ул. „107“ бр. 32, Тетово. (6025)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мендух Браими, с. Желино, Тетово. (6026)
- Возачка дозвола на име Зоран Јовановиќ, ул. „Б. Кидрич“ бр. 51, Тетово. (6027)
- Работничка книшка на име Раим Сулејмани, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (6028)
- Свидетелства за III и IV клас на име Идриз Муслиу, с. Каменјане, Тетово. (6029)
- Книшка на име Виолета Јованова, Винаца. (6030)
- Здравствена легитимација на име Лесо Златков, с. Пеклани, Винаца. (6031)
- Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Скопје на име Зоран Симоновски, Скопје. (6032)
- Свидетелство за IV одделение на име Исак Тафури, с. Требош, Тетово. (6033)
- Свидетелство на име Евица Ангеловска, ул. Јадранска бр. 10, Куманово. (6034)
- Свидетелство за VIII одделение на име Диме Николовски, с. Луке, Куманово. (6035)
- Здравствена легитимација, издадена од Криза Паланка на име Лоза Јовановска, с. Опила, Криза Паланка. (6036)
- Воена книшка на име Елез Даути, с. Теново, Тетово. (6037)
- Здравствена легитимација на име Зелиха Шаини, с. Каменјане, Тетово. (6038)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Авдилгани Зилбери, ул. „29 Ноември“ бр. 56, Тетово. (6039)
- Работна книшка на име Несет Хасани, ул. „108“ бб, Тетово. (6040)
- Здравствена легитимација на име Ганимет Азизи, ул. „Битолска“ бр. 32, Тетово. (6041)
- Здравствена легитимација на име Сервет Азизи, ул. „Битолска“ бр. 32, Тетово. (6042)
- Работна книшка на име Златка Стојаноска, ул. „ЈНА“ кула бр. 26/5, Тетово. (6043)
- Диплома на име Акику Мемедали, ул. „29 Ноември“ бр. 73, Тетово. (6044)
- Свидетелство за VIII одделение на име Имрија Браими, с. Боговиње, Тетово. (6045)
- Лична карта на име Живојин Данчиќ, с. М. Боговиње, Гостивар. (6046)
- Уверение за автомеханичар на име Грдаљ Матјани, ул. „И. Р. Лола“ бр. 36, Гостивар. (6047)
- Лична карта на име Невзи Хусеини, нас. Циглана, Гостивар. (6048)
- Свидетелство за VIII одделени на име Љубе Зинзиоровски, с. Сујаклари, Гостивар. (6049)
- Свидетелство за IV одделение на име Рамадан Хамзаи, с. Горјане, Гостивар. (6050)
- Свидетелство на име Љубен Илиевски, с. Каменјане, Делчево. (6051)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Димитрија Блажевски, Скопје. (6052)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Димитар Чуруковски, Скопје. (6053)
- Пасош, издаден од Скопје на име Мереида Руста, Скопје. (6054)
- Здравствена легитимација издадена во Скопје на име Ристе Петрески, Скопје. (6055)
- Свидетелство за I година на име Слободанка Трајковска, ул. „Драчевска“ бр. 17, с. Драчево — Скопје. (6056)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јулка Костадиноска, с. Лажани, Прилеп. (6057)
- Работна книшка на име Илија Миrowsки, ул. „Кумановска“ бр. 12, Титов Велес. (6058)
- Свидетелство за IV одделение на име Димитар Сливков, ул. „Орце Мутиков“ бр. 24, Титов Велес. (6059)
- Индекс на име Сабит Челебиу, с. Желино, Тетово. (6060)
- Уверение на име Аднан Рушити, с. Урвич, Тетово. (6061)
- Свидетелство на име Ибраим Јахја, с. Урвич, Тетово. (6062)
- Свидетелство за IV одделение на име Ване Миrowsки, Гостивар. (6063)
- Свидетелство за IV клас на име Јоцка Стефаноски, ул. „Христијан Карпош“ бр. 4/8, Кичево. (6064)
- Сообраќајна дозвола на име Томе Николоски, Гостивар. (6065)
- Свидетелство за II одделение на име Јахја Мислими, с. Добридол, Гостивар. (6066)
- Свидетелство на име Ване Голабов, Кочани. (6067)
- Свидетелство за VIII одделение на име Здравка Иванова, с. Оризари, Кочани. (6068)
- Индекс на име Дивче Узунова, Скопје. (6069)
- Свидетелство за VIII одделение на име Розетка Блажеска, с. Обршани, Прилеп. (6070)
- Свидетелство за II клас на име Тодорка Бонеска, ул. Бл. Јовчески бр. 20-в, Прилеп. (6071)
- Свидетелство за VII одделение на име Ката Ѓореска, с. Сарандиново, Прилеп. (6072)
- Здравствена легитимација на име Мевљуда Шабановска, ул. Средорек бр. 109, Куманово. (6073)
- Здравствена легитимација на име Азем Вељуљи, ул. „Б. Шабани“ бр. 28, Куманово. (6074)
- Здравствена легитимација на име Реџаим Вељуљи, ул. „Б. Шабани“ бр. 28, Куманово. (6075)
- Здравствена легитимација на име Томислав Паневски, ул. „Бранко Радичевиќ“ бр. 25, Куманово. (6076)
- Здравствена легитимација на име Аки Спајаја, ул. „Дојранска“ бр. 2, Куманово. (6077)
- Здравствена легитимација на име Бесија Мустафовски, ул. „Санданска“ бр. 45-а, Куманово. (6078)
- Здравствена легитимација на име Мевљан Мучовски, ул. „Средорек“ бр. 64, Куманово. (6079)
- Здравствена легитимација на име Дејвлета Мучовска, ул. „Средорек“ бр. 64, Куманово. (6080)
- Здравствена легитимација на име Ангел Наковски, ул. „В. Радовчанин“ бр. 23, Куманово. (6081)
- Здравствена легитимација на име Зерин Исмаиловиќ, ул. „Цар Самуил“ бр. 18, Куманово. (6082)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето во с. Богомила на име Радика Ѓорѓиева, с. Богомила, Титов Велес. (6083)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мефаил Селмани, с. Палатица, Тетово. (6084)
- Здравствена легитимација на име Љисим Мифтари, ул. „Б. Миладинови“ бр. 174-а, Тетово. (6085)
- Свидетелство на име Аким Илази, с. Челопек, Тетово. (6086)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хабибе Цафери, с. Желино, Тетово. (6087)
- Здравствена легитимација на име Гзие Мигбилкемал Бафтијари, с. Челопек, Тетово. (6088)
- Свидетелство за VIII одделение на име Таска Петроска, ул. „Г. Делчев“ бр. 4/2, Гостивар. (6089)
- Свидетелство за VI одделение на име Сејфула Асани, с. Добридол, Гостивар. (6090)
- Свидетелство и диплома на име Хаки Идризи, с. Форино, Гостивар. (6091)
- Свидетелства за III и IV одделение на име Демир Демиров, Делчево. (6092)
- Воена книшка на име Слободан Мишиќ, с. Умин Дол, Куманово. (6093)

Работна книшка на име Цветанка Пашоска, ул. „Маркова“ бр. 2, Прилеп. (6094)
 Свидетелство на име Јане Стефаноски, с. Десово, Долнени, Прилеп. (6095)
 Здравствена легитимација на име Методија Китаноски, ул. Панае Талески“ бр. 34, Прилеп. (6096)
 Свидетелство на име Драгица Смугреска, с. Обршани, Прилеп. (6097)
 Здравствена легитимација на име Љиља Јовановска, с. Мургаш, Куманово. (6098)
 Здравствена легитимација на име Рамиза Сулимановска, ул. „Доне Божинов“ бр. 60, Куманово. (6099)
 Воена книшка на име Стојанчо Стојановски, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 4, Куманово. (6100)
 Работничка книшка на име Веселинка Симоновска, ул. „Пионерска“ бр. 1, Куманово. (6101)
 Работна книшка на име Среќко Јанковски, с. Речица, Куманово. (6102)
 Здравствена легитимација на име Веселинка Трајковска, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 22, Куманово. (6103)
 Здравствена легитимација на име Зоран Стоилковски, ул. „Народна револуција“ бр. 78, Куманово. (6104)
 Здравствена легитимација на име Вера Пауновиќ, Куманово. (6105)
 Здравствена легитимација на име Весна Јордановска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 65, Кратово. (6106)

СОДРЖИНА

	Страна
102. Закон за изменување на Законот за материјално обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77 и 27/78) — — — — —	225
103. Закон за изменување и дополнување на Законот за наградата „Климент Охридски“ — — — — —	225
104. Закон за изменување и дополнување на Законот за наградата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ — — — — —	226
105. Закон за изменување на Законот за воените инвалиди — — — — —	226
106. Закон за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната — — — — —	226
107. Одлука за разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — — — —	227
108. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ — — — — —	227
109. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ — — — — —	228
110. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ — — — — —	228
111. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје — — — — —	229
112. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — — — — —	229
113. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — —	230
114. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Волницата за душевни болести — Демир Хисар — — — — —	230

115. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје — — — — —	230
116. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на работната организација Земјоделски факултет во Скопје — — — — —	230
117. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп — — — — —	231
118. Одлука за именување претставници на општествената заедница во советите на ООЗТ „Исхрана“ и ООЗТ сместување на Работната организација „Студентски центар“ — Скопје — — — — —	231
119. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ во Скопје — — — — —	231
120. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Специјалната болница за белодробна туберкулоза село Јасеново, Титов Велес — — — — —	232
121. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид — — — — —	232
122. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје — — — — —	232
123. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје — — — — —	233
124. Одлука за давање согласност за избор на директор на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — — — — —	233
125. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — — — —	233
126. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје — — — — —	234
127. Одлука за именување претставници на општествената заедница во органите на управувањето на организациите на здружениот труд за заштита на националните паркови — — — — —	234
128. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во Скопје — — — — —	234
129. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ — — — — —	235
130. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје — — — — —	235
131. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Ветеринарен институт во Скопје — — — — —	235
132. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството во Скопје — — — — —	236

133.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на директор и колегијален работороден орган на РО Факултет за економски науки во Скопје — — — — —	236	151.	Финансиска програма за пошумување на голините во 1981 година — — — — —	241
134.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работороден орган на Природонаучниот музеј на Македонија — — — — —	236	152.	Препорака за натамошен развој на општината како самоуправни и основна општествено-политичка заедница — — — — —	241
135.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален работороден орган на ООЗТ Клиника за хематологија — — — — —	237	153.	Одлука за определување на највисоки цени за весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазими“ и „Бирлик“ — — — — —	245
136.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	237	154.	Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година — — — — —	245
137.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје и ООЗТ Економски факултет во Скопје — — — — —	237	155.	Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Координациониот одбор за ООЗТ кои вршат работи на надворешно-трговски промет — — — — —	246
138.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за именување на колегијален работороден орган на работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје — — — — —	237	156.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 90/80 од 19 февруари 1981 година — — — — —	246
139.	Одлука за давање согласност за избор на индивидуален работороден орган на Сложената организација на здружен труд Музеи на Македонија — — — — —	238	Општи акти на самоуправните интересни заедници		
140.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работната заедница на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — — — — —	238	122.	Одлука за основање Работна организација „Македонија-концерт“ — — — — —	247
141.	Одлука за потврдување на Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ — — — — —	238	ШТИП		
142.	Одлука за висината на паричниот износ на наградата „25 Мај“ — — — — —	239	123.	Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година на општина Штип — — — — —	248
143.	Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања — — — — —	239	СВЕТИ НИКОЛЕ		
144.	Одлука за разрешување и избор на делегат во Собранието на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	239	124.	Одлука бр. 2/3 од 16 јануари 1981 година на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе — — — — —	248
145.	Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје, Битола и Штип — — — — —	239	125.	Одлука за придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос за 1981 година — — — — —	249
146.	Одлука за именување заменик јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје — — — — —	240	126.	Одлука за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1981 година — — — — —	249
147.	Одлука за именување заменик републички секретар за народна одбрана — — — — —	240	Се наоѓа во печат нова збирка		
148.	Одлука за уважување на оставката на делегатската функција — — — — —	240	ЗАКОН		
149.	Одлука за уважување на оставката на делегатската функција — — — — —	240	ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА		
150.	Одлука за престанок на делегатската функција — — — — —	240	СО ОБЈАСНУВАЊА		

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за републичките органи на управата, Законот за решавање на судирот на надлежноста, за изземањето на службените лица и за органите надлежни за решавање по жалба во управната постапка, Законот за општествените совети и републичките општествени совети, Препораката за остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Предговор, рецензија и општа редакција проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 СКОПЈЕ.